

Академски календар на активности и неработни денови во студиската 2021/22 година

04.10.2021: Почеток на студиската 2020/21 година и почеток на наставата

04.10.2021 – 14.01.2022: Времетраење на наставата во зимскиот семестар (15 недели)

Испитни сесии во зимскиот семестар:

1. Септемвриска испитна сесија:
 - 16.08.2021 – 20.08.2021: пријавување испити
 - 30.08.2021 – 07.09.2021: испитна сесија
2. Октомвриска испитна сесија:
 - 12.10.2021 – 15.10.2021: пријавување испити
 - 25.10.2021 – 29.10.2021: испитна сесија
3. Ноемвриска испитна сесија:
 - 09.11.2021 – 12.11.2021: пријавување испити
 - 22.11.2021 – 26.11.2021: испитна сесија
4. Декемвриска испитна сесија:
 - 06.12.2021 – 10.12.2021: пријавување испити
 - 20.12.2021 – 24.12.2021: испитна сесија
5. Февруарска испитна сесија:
 - 17.01.2022 – 21.01.2022: пријавување испити
 - 31.01.2022 – 04.02.2022: испитна сесија

Колоквиуми во зимскиот семестар:

1. Прва колоквиумска недела:
 - 01.11.2021 – 05.11.2021: пријавување колоквиуми
 - 15.11.2021 – 19.11.2021: колоквиумска недела
2. Втора колоквиумска недела:
 - 13.12.2021 – 17.12.2021: пријавување колоквиуми
 - 27.12.2021 – 31.12.2021: колоквиумска недела
 - ***Втората колоквиумска недела може да се спроведе до 14.01.2022***

14.02.2022 – 27.05.2025: Времетраење на наставата во летниот семестар (15 недели)

Испитни сесии во летниот семестар:

1. Мартовска испитна сесија:
 - 14.03.2022 – 18.03.2022: пријавување испити
 - 28.03.2022 – 01.04.2022: испитна сесија
2. Априлска испитна сесија:
 - 11.04.2022 – 15.04.2022: пријавување испити
 - 25.04.2022 – 29.04.2022: испитна сесија
3. Мајска испитна сесија:

- 09.05.2022 – 13.05.2022: пријавување испити
- 23.05.2022 – 27.05.2022: испитна сесија
- 4. Јунска испитна сесија:
 - 30.05.2022 – 03.06.2022: пријавување испити
 - 13.06.2022 – 17.06.2022: испитна сесија
- 5. Јулска испитна сесија:
 - 27.06.2022 – 30.06.2022: пријавување испити
 - 04.07.2022 – 08.07.2022: испитна сесија

Колоквиуми во летниот семестар:

1. Прва колоквиумска недела:
 - 14.03.2020 – 18.03.2020: пријавување колоквиуми
 - 28.03.2022 – 01.04.2022: колоквиумска недела
2. Втора колоквиумска недела:
 - 09.05.2022 – 13.05.2022: пријавување колоквиуми
 - 23.05.2022 – 27.05.2022: колоквиумска недела

Упис и заверка на семестри:

1. 04.09.2021 – 08.09.2021: Запишување зимски семестар
2. 17.01.2022 – 21.01.2022: Заверување зимски семестар
3. 07.02.2022 – 11.02.2022: Запишување летен семестар
4. 13.06.2022 – 17.06.2022: Заверување летен семестар

Неработни денови за студиската 2021/22 година

Во 2021 година:

За сите граѓани на РМ

- 8 септември, Ден на независноста
- 11 октомври, Ден на народното востание
- 23 октомври, Ден на македонската револуционерна борба
- 8 декември, „Св. Климент Охридски“

За граѓаните од католичка вероисповед

- 01 ноември, Празникот на сите светци
- 25 декември, првиот ден на Божиќ

За граѓаните припадници на албанската заедница во РСМ

- 22 ноември, Ден на албанската азбука.

За граѓаните припадници на турската заедница во РСМ

- 21 декември, Ден на настава на турски јазик.

Во 2022 година:

За сите граѓани на РСМ

- 01 јануари, Нова Година
- 07 јануари, Божик, првиот ден на Божик според православниот календар
- 25 април, Велигден, вториот ден на Велигден според православниот календар
- 01 мај, Ден на трудот
- 02 мај, Рамазан Бајрам, првиот ден на Рамазан Бајрам
- 24 мај, „Св. Кирил и Методиј“ - Ден на сесловенските просветители
- 02 август, Ден на републиката
- 08 септември, Ден на независноста

За граѓаните од православна вероисповед

- 06 јануари, Бадник, ден пред Божик
- 19 јануари, Богојавление (Водици)
- 22 април, Велики Петок, петок пред Велигден
- 10 јуни, Духовден, петок пред Духовден
- 28 Август, Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица).

За граѓаните од католичка вероисповед

- 18 април, Велигден, вториот ден на Велигден

За граѓаните од муслиманска вероисповед

- 09 јули, Курбан Бајрам, првиот ден на Курбан Бајрам